



WINTER 2019/2020

БАНСКО

хотел FRIENDS ***



Сместување	капацитет	01.12-20.12.19 09.03-31.03.20	21.12-27.12.19 12.01-23.01.20	03.01-11.01.20 24.01-08.03.20 Мин.3 ноќи	28.12-02.01.20 Мин. 4 ноќи
Двокреветна соба Economy	(2+2)	23	28	33	48
Двокреветна соба Standard	(2+2/3)	25	30	35	50
Еднокреветна соба	(1+1)	37	46	54	78
Едноспален апартамент / студио	(2+1/2+2)	30	35	40	59
Двоспален апартамент	(4+1)	25	30	35	45

Во цената е вклучено:

- Ноќевање на база полупансион
- Користење на соба за релаксација, сауна, парна бања, џакузи, Детско катче, Wi-fi, Туристичка такса

НАПОМЕНИ:

- Деца до 5.99 години се сместуваат бесплатно

Сместување во двокреветна соба:

- Деца од 6-11.99 години со двајца возрасни сместени на дополнително легло, првото дете плаќа 50% од цената за возрасни, второто е бесплатно
- Две деца од 6-11.99 години со еден возрасен сместени на редовно легло и двете деца плаќаат по 50% од цената за возрасни
- Едно дете од 6-11.99 години со еден возрасен сместено на редовно легло, детето е бесплатно, се наплаќа како за еднокреветна соба
- Возрасен на дополнително легло плаќа 70% од цената

Сместување во студио/апартамент:

- Деца од 6-11.99 години со двајца возрасни сместени на дополнително легло плаќаат по 16 евра од вечер
- Возрасен на дополнително легло плаќа 21 евро од вечер

ДОПЛАТИ:

- Доплата за ручек: возрасни – 6 евра, деца од 6-11.99 год – 3 евра
- Доплата за камин во апартамент/ студио- 10 евра
- **Новогодишна празнична вечера (задолжителна):**
во ресторан : возрасни 70 евра, деца 35 евра од 6-11.99 год. Деца до 5.99 год плаќаат 10 евра доколку сакаат порција.
во лоби бар: возрасни 50 евра, деца 25 евра од 6-11.99 год. Деца до 5.99 год плаќаат 10 евра доколку сакаат порција.
- **Божикна празнична вечера на 25.12.2018(незадолжителна) :** возрасни 40 евра, деца од 6-11.99 год плаќаат 25 евра

ПОПУСТИ:

- **10% попуст за early booking за резервации направени до 15.11.2019 и 100% уплата до 25.11.2019**

Цените се изразени во евра по лице од ден

АНЕКС ЗГРАДА ХОТЕЛ FRIENDS					
Сместување	капацитет	01.12-20.12.19 09.03-31.03.20	21.12-27.12.19 12.01-23.01.20	03.01-11.01.20 24.01-08.03.20 Мин.3 ноќи	28.12-02.01.20 Мин. 4 ноќи
Двокреветна соба	(2+0)	23	28	32	46
Еднокреветна соба	(1+1)	34	42	49	69
Едноспален апартамент	(2+1/3)	22	27	31	44
Двоспален апартамент	(4+1)	23	28	32	46
Во цената е вклучено:					
<ul style="list-style-type: none"> • Ноќевање на база полупансион • Користење на спратот на хотел Friends (соба за релаксација, сауна, парна бања, џакузи), Детско катче, Wi-fi, Туристичка такса 					
НАПОМЕНИ:					
<ul style="list-style-type: none"> • Деца до 5.99 години се сместуваат бесплатно • Деца од 6-11.99 години со двајца возрасни сместени на дополнително легло плаќаат по 14 евра од вечер • Возрасен на дополнително легло плаќа 18 евра од вечер 					
ДОПЛАТИ:					
<ul style="list-style-type: none"> • Доплата за ручек: возрасни – 6 евра, деца од 6-11.99 год – 3 евра • Новогодишна празнична вечера (задолжителна): во ресторан : возрасни 70 евра, деца 35 евра од 6-11.99 год. Деца до 5.99 год плаќаат 10 евра доколку сакаат порција. во лоби бар: возрасни 50 евра, деца 25 евра од 6-11.99 год. Деца до 5.99 год плаќаат 10 евра доколку сакаат порција. • Божикна празнична вечера на 25.12.2018(незадолжителна) : возрасни 40 евра, деца од 6-11.99 год плаќаат 25 евра 					
ПОПУСТИ:					
<ul style="list-style-type: none"> • 10% попуст за early booking за резервации направени до 15.11.2019 и 100% уплата до 25.11.2019 					

Цените се изразени во евра по лице од ден

Цените се изразени во евра во денарска противвредност 1€ = 62 денари. Плаќањето е исклучиво во денари
Важат општите услови за патување на ТА Феријал Кашиков и СКТМ